

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05,81/05,24/07,159/08,48/10,124/10,51/11,123/12,93/13,42/14,44/15,129/15и 39/16),

Општина Охрид, на ден година, 09.05.2017год. донесе

Одлука за спроведување на стратегиска оцена

1. За планскиот документ ЛУПД за ГП1 на КП бр.2509/1, 2510/2, 2525/1, 2542, 2522, 2523, 2524, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2557, 2558, 2559 и 2560/5 КО Коњско,(изградба на објекти со намена А4-времено сместување) општина Охрид, кој го донесува Општина Охрид е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина .
2. Како органи засегнати од имплементацијата на планскиот документ ЛУПД за ГП 1 на КП бр.2509/1, 2510/2, 2525/1, 2542, 2522, 2523, 2524, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2557, 2558, 2559 и 2560/5 во КО Коњско,(изградба на објекти со намена А4-времено сместување) општина Охрид, се определуваат следните: Министерство за заштита на животната средина и просторно планирање и Општина Охрид
3. За планскиот документ документ документ ЛУПД за ГП 1 на КП бр.2509/1, 2510/2, 2525/1, 2542, 2522, 2523, 2524, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2557, 2558,2559 и 2560/5 во КО Коњско,(изградба на објекти со намена А4-времено сместување) општина Охрид, кој плански документ го донесува Советот на Општина Охрид, донесувањето на овој плански документ ќе има влијание врз животната средина
4. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните аспекти:Влијанието на развојните решенија во поглед на осетливите елементи на животната средина на планираниот опфат(вода, почва, управување со отпад, природното и културно/археолошко наследство).
5. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Охрид на следната веб адреса/и:www.ohrid.gov.mk
6. Против ова одлука јавноста има право на жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната .

Бр.

Име и презиме
Градоначалник

Место
Охрид

Д-р Никола Бакрачески

Податоци за органот кој го изработува планскиот документ	
Назив на планскиот документ	Локална урбанистичка планска документација ЛУПД за градежна парцела бр. 1 на КП бр.2509/1,2510/2,2525/1,2542,2522,2523,2524,2549,2550, 2551,2552,2553,2554,2557,2558,2559,и 2560/5 во КО Коњско(изградба на објекти со намена А4-временно сместување),Општина Охрид
Орган надлежен за изработка на планскиот документ	Општина Охрид
Орган надлежен за донесување на планскиот документ	Совет на Општина Охрид

Податоци за изработувачот на планскиот документ	
Име на лицето овластено за подготвување на планскиот документ	Бранко Арнаудоски
Назив на работното место	Пом.Раководител на Сектор за урбанизам и управување со градежно земјиште
Контакт податоци за лицето	Тел. 046/262-492; 070/348-348

Основни податоци за планскиот документ			
Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или друга одредба)			
Произлегува од Законот за просторно и урбанистичко планирање, согласно развојната програма за изработка на урбанистички планови на Општина Охрид 2015 – 2017 год. донесена од страна на Советот на Општина Охрид (Сл.гласник на Општина Охрид бр. 17 , од 31. 12. 2014 година), согласно добиените Услови за планирање на просторот (елаборат со тех. бр. 02715 изработен од Агенцијата за планирање на просторот) односно добиеното Решение за услови за планирање на просторот бр.15-224/7 од 28.04.2015год.			
Дали се донесува нов плански документ или се вршат измени на постојниот?			
Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			
Доколку се врши измена на постоечки плански документ наведете го називот на стариот плански документ и причините за негово изменување?			
/			
Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за животна средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа.			
/			
Дали планскиот документ е определен со уредбата за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. Доколку е определен наведете ја точката и алинејата под која е определен. (пр. член 3, точка 1, алинеја 5)			
Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член: 3	Точка:13	Алинеја: /
Дали со планскиот документ се планира реализирање на проект што е предвиден со Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина. Доколку одговорот е позитивен наведете за каков проект станува збор.			
Не			
Дали планскиот документ опфаќа користење на мала област од локално значење како што е определено со член 65 став 3 од Законот за животна средина. Доколку одговорот е ДА, наведете ја површината на областа и нејзиното значење.			
Не			
Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната одлука која ќе се донесе.			
<p>Целта на донесувањето на овој плански документ е да се овозможи услови на планирање на просторот со конкретна намена. Со примената на следните начела во изработката на ЛУПД за оформување на градежна парцела за изградба на објекти со намена А4 –временно сместување(викенд куќи) во КО Коњско, Општина Охрид, треба да се утврдат параметрите кои се потребни за изработка на Архитектонско - урбанистичките проекти, односно да преку нив се утврдат општите и посебните Услови за градење :</p> <ul style="list-style-type: none"> • рационално користење на земјиштето • оформување амбиентални целини • максимално вклопување на објектите и инфраструктурата со теренот • оформување препознатлива амбиентална целина • почитување и заштита на правото на човекот на работа • почитување и надградување на пејсажните вредности • оформување културен пејсаж • вградување пропратни содржини на основната наменска употреба на земјиштето 			

<ul style="list-style-type: none"> • подигнување на хуманоста во просторот и непречено движење на хендикепираните лица • почитување и валоризација на културното и градителското наследство • вградување на мерки за заштита на природата и животната средина • вградување мерки за заштита и спасување • почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето <p>Третирањето плански опфат е неизграден и потребно е планирање на градежната парцела, утврдување на параметрите за големината на објектите, врз основа на нормативи за планирање на објекти и намената е дефинирана според Условите за планирање на просторот од Агенцијата за планирање на просторот, а кои произлегуваат од просторниот план на РМ, односно Решението за услови за планирање на просторот од Република Македонија, Министерство за животна средина и просторно планирање.</p>
Предмет на планскиот документ. (пр. транспорт, планирање на просторот и сл.)
Планирање на просторот
Периодот за донесување на планскиот документ.
/
Предвидено ревидирање на планскиот документ. Доколку е предвидено ревидирање, на колку години?
/
Простор или област опфатени со планскиот документ. (пр. географска област, добро е да се прикачи мапа)
<p>Планскиот опфат за ЛУПД за градежна парцела бр.1 на КП бр.2509/1,2510/2,2525/1,2542,2522,2523,2524,2549,2550,2551,2552,2553,2554,2557,2558,2559 и 2560/5 КО Коњско Општина Охрид (изградба на објекти со намена А4-времено сместување – викенд куќи) е расположен на терен во пад (исток –запад), на источната падина на планината Галичица и во повисоките предели на Туристичко – хотелскиот комплекс „Св.Стефан“.</p> <p>Тој се граничи :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Од североисточната страна со : КП 2467/2 – пристапен пат, КП 2467/1,КП 2464,КП 2463,КП 2462/2,КП 2458 - Од североисточната страна со: локален некатегоризиран пат, КП 2543,КП 2544,КП 2546,КП 2547/1,КП 2547/2,КП 2548,КП 2555,КП 2556,КП 2560/1,КП 2560/3 - Од јужната страна со :КП 2561,КП 2504,КП 2505,КП 2506,КП 2508,КП 2494 - Од западната страна со : КП 2509/,КП 2510/1,КП 2521/1,КП 2521/2,КП 2520,КП 2519,КП 2518 <p>До него се пристапува од повеќе страни :преку крак на постојна асвалтирана некатегоризирана сообраќајница од југозападната страна на планскиот опфат, преку крак на постојна асвалтирана некатегоризирана сообраќајница од западната страна (кп 2525/1, кп 2525/2) како и преку можен пристап од постојниот некатегоризиран пат на источната страна (кп 3291) и преку кои планскиот опфат се поврзува со регионалниот пат Охрид – Св.Наум(Р 1301) и со поширокото опкружување – градот Охрид и Охридското крајбрежје</p> <p>Големината на гореопишаниот опфат изнесува 1,22ха.</p>
Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот документ и дали истите се содржани во акт или документ.
<p>Да <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Не <input type="checkbox"/></p>
Дали е приложена копија од целите?
<p>Да <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Не <input type="checkbox"/></p>

Резиме на влијанијата врз животната средина

(Да се определат дали имплементацијата на планскиот документ ќе предизвика значително влијание врз животната средина, потребно е да ги пополните прашањата кои следат подолу како водич за определување на значителното влијание на ефектите врз животната средина, а кои се во согласност со Уредбата за критериумите врз основа на кои се

<p>донесуваат одлуките дали определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.)</p>	
<p>Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ.</p> <p>Локацијата предвидена за изработка на ЛУПД за градежна парцела бр. 1 на КП КП бр.2509/1,2510/2,2525/1,2542,2522,2523,2524,2549,2550,2551,2552,2553,2554,2557,2558,2559 и 2560/5, КО Коњско(изградба на објекти со намена А4-времено сместување - викенд куќи), Општина Охрид е сензитивно подрачје и се наоѓа во близина на заштитениот Национален парк Галичица и во непосредна близина на Споменикот на природата Охридско Езеро. Предметната локација се наоѓа во опфатот на просторот заштитен како светско природно и културно наследство во Охридскиот регион.</p> <p>Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ можат да настанат од:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Расчистување на вегетација, движење на механизацијата, складирање на материјали на несоодветни локации -Градежните активности, движењата на камионите и механизацијата може да предизвикаат повисоки нивоа на бучава -Евентуални пропуштања и истекување на масло од возилата или опремата -Создавање на различен вид отпад(вегетација, комунален отпад, градежен отпад, асфалт) 	
<p>Веројатноста, времетраењето, фреквентноста и повратноста на влијанијата;</p>	<p>Просторот кој е предмет на изготвување на оваа планска документација е со намена А4-времено домување. Со реализацијата на планскиот документ ќе се постигне рационално искористување и уредување на просторот. При реализација на содржините во планскиот опфат предвидени со планската документација особено во конструктивната фаза ќе се генерираат емисии во воздухот од градежните активности и од механизацијата, отпадни води, отпад, бучава, вибрации, несакани истекувања и сл. кои може да предизвикаат негативни влијанија врз здравјето на луѓето, воздухот, водата, почвата, биолошката разновидност, пределот и сл. Овие влијанија се оценуваат како можни, локални, повратни и неповратни краткорочни влијанија. Во оперативната фаза со планските содржини се очекуваат влијанија кои се поврзани со присуство на зголемен број туристи и возила. Овие влијанија во најголем дел се очекуваат во летниот период од годината.</p>
<p>Кумулативната природа на влијанијата врз животната средина и животот и здравјето на луѓето</p>	<p>Кумулативната природа на влијанијата може да се разгледува во однос на нарушувањето на природните карактеристики на Охридското Езеро и Охридскиот регион и Националниот парк Галичица кои се заштитени со закон.</p>
<p>Прекугранична природа на влијанијата;</p>	<p>Нема</p>
<p>Ризиците по животот и здравјето на луѓето и животната средина (пр. како резултат на несреќи);</p>	<p>Нема ризици по животот и здравјето на луѓето и животната средина по однос на несреќи кои би можеле да се случат.</p>
<p>Опсег и просторниот обем на влијанијата (географска област и големината на популацијата која ќе биде засегната).</p>	<p>Површината на Општина Охрид изнесува 378,3 км², а во неа се регистрирани 29 населени места со 53 857 жители. Во ГУП на град Охрид градот е третиран во системот на урбани населби-град со посебни амбиентални, културни, естетски, архитектонски и други вредности. Административно-територијалната поделба на градот извршена е на урбани заедници. Во содржината на урбаните заедници доминира домувањето, но во некои од нив во голема мера присутни се и нестамбени содржини-индустрија, сервиси, хотелиерство, културно-историски споменици и др. Опфатот на овој плански документ се наоѓа на источното крајбрежје на Охридското Езеро и опфаќа површина од 1,22 ха.</p>
<p>Потенцијалните економски и социјални влијанија кои би ги предизвикал планскиот документ како што се:</p>	

<p>Со планскиот документ ќе се добие позитивен ефект во контекст на економските и социјалните влијанија. Ќе се овозможи оформување на препознатлива амбиентална целина на просторот и задоволување на потребите на жителите на овој плански опфат.</p>	
<p>Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на планскиот документ: Областа со реализација на планираниот објект ќе добие зголемена вредност.</p>	
<p>Посебни природни карактеристики или културно наследство</p>	<p>Областа е еколошки чиста и нема некои посебни карактеристики. Врз основа Известувањето од Завод и Музеј Охрид за заштита на недвижното културно наследство добиена е информација дека за подрачјето на планскиот опфат кој е предмет на анализа нема регистрирано недвижни споменици на културата. Доколку при уредување на просторот се најде на археолошки артефакти, односно до откривање на материјални остатоци со културно историска вредност, потребно е да се постапи согласно член 65 од Законот за заштита на културното наследство, односно веднаш да се запре со отпочнатите активности и да се извести надлежната институција за заштита на културното наследство. Предметната локација се наоѓа во опфат на просторот заштитен како светско природно и културно наследство во Охридскиот регион ,заради што е потребно да се почитуваат одредбите согласно Законот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион , како и одредбите од на Конвенцијата на УНЕСКО.</p>
<p>Надминувањата на стандардите за квалитет на животната средина или граничните вредности</p>	<p>Нема влијанија врз квалитетот на животната средина и здравјето на луѓето, ниту пак ќе дојде до надминување на граничните вредности.</p>
<p>Интензивна употреба на земјиштето</p>	<p>Условите за планирање на просторот се издаваат за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-временно сместување, на предметната локација, КО Коњско, општина Охрид. Површината на планскиот опфат изнесува 1,22 ha, и се наоѓа на земјоделско земјиште: пасишта (III класа).</p>
<p>Влијанијата врз областите или пејсажите кои имаат признати статус на национални или меѓународни заштитени подрачја.</p>	<p>Со реализацијата на планот се очекуваат следните влијанија врз животната средина: -Биодиверзитет(општа загуба на биодиверзитетот, нарушување на екосистемот) -Почвата -Водата -Пејсажот --Воздухот Најважна карактеристика во овој регион е изобилството со богата флора и фауна и ендемични видови во НП Галичица и Охридското Езеро.</p>
<p>Објаснете го степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на проекти и други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите за работа или според одредувањето на ресурсите: Планскиот документ претставува рамка во која се предвидува реализација на објекти со намена А4-временно домување. Со урбанистичкиот план се создаваат предуслови за развој на локалната економија и ефектуирање на даночната обврска на сопствениците за плаќање данок на имот што претставува значаен извор на приход на локалната самоуправа. Овој приход мултиплицирано ќе овозможи зголемување на фондовите на општината и развој на повеќе дејности од нејзина надлежност со што ќе се овозможи посредно повисок степен на задоволување на потребите и зголемување на квалитетот на услугите кои што локалната самоуправа ги дава на своите граѓани.</p>	
<p>Објаснете ја околината во близина на проектот односно активноста која се планира да се</p>	

спроведе со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната средина. (пр. планот предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на индустриска зона, објаснете дали индустриската зона ќе има влијание врз животната средина на планираните резиденцијални проекти):

Во близина на просторот кој е предмет на планирање се наоѓа болница за кардиоваскуларни заболувања, детско одморалиште и хотели.

Крајбрежниот литорал е со карактеристична флора. Во крајбрежната зона, непосредно до опфатот се наоѓа популација од трска, која битно влијае на квалитетот на водата во заливот на туристичкиот комплекс Св. Стефан.

Теренот над планскиот опфат и релјефните форми со кои Галичица стрмно се спушта до магистралниот пат Охрид- Св. Наум му даваат амбиентален и пејзажен белег на целиот простор.

Објаснете ја важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на животната средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој:

(Да се наведе дали обемот на планскиот документ придонесува кон одржливоста и намалување на еколошките проблеми. Пр. еден инфраструктурен план може да има поголеми влијанија врз животната средина отколку некој образовен план на наставните планови)

Урбанистичката документација треба да обезбеди рационално искористување на планираните површини за одредени намени. Неопходно е согледување на реалните капацитети на постојната инфраструктура за обезбедување на потребите на градбите во рамки на планскиот опфат.

Имплементацијата на планските содржини предвидени со планот со контролирани емисии во медиумите од животната средина ќе придонесе за зголемен развој на Општина Охрид од аспект на приходи од комунални такси и даноци, зголемено вработување и сл.

Од друга страна, од аспект на животната средина во оперативната фаза на објектите може да генерираат емисии кои може да предизвикаат влијанија врз медиумите од животната средина, односно:

Воздух: Зголемена фреквенција на возила, работни активности на услужните објекти, употреба на енергенси

Бучава: Зголемено ниво на бучава од превозните средства

Вода: На предметната локација ќе се генерираат санитарни и атмосферски отпадни води. Несоодветното третирање на отпадните води може да го наруши квалитетот на површинските и подземните води, како и квалитетот на почвата. Во границите на планскиот опфат се предвидува изградба на сепарациона канализациона мрежа-фекална и атмосферска. Фекалните отпадни води треба да се испуштаат во постоечкиот колекторски систем на Охридското Езеро

Почва: Несоодветното управување со емисиите во воздух, отпад и отпадни води генерирани во рамките на планскиот опфат може да го нарушат квалитетот на почвата.

Природно и културно наследство: Предметната локација се наоѓа во близина на Споменик на природата Охридско Езеро и на простор заштитен како светско природно и културно наследство, заради што е потребно да се почитуваат одредбите согласно Законот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион(Сл. Весник на РМ бр.75/10), како и одредбите од Конвенцијата на УНЕСКО и документите донесени од органите на оваа конвенција.

Пејсаж: Просторот има особени пејсажни вредности, претставува рамен терен кој е во непосредна близина на брегот на Охридското Езеро.

Транспорт: Зголемена фреквенција на возила по регионалниот пат

Енергија: Зголемена потрошувачка на енергетски ресурси

Отпад: Генерирање на отпад

Во стратешкото планирање акцентот на развојот на локацијата треба да се стави на контролирани емисии во медиумите, одржливо искористување на ресурсите и отпадот и примена на мерки за енергетска ефикасност. Од аспект на одржливост, донесувањето на планот позитивно ќе влијае врз:

-Привлекување на нова работна сила и вработување, намалување на сиромаштијата

-Придонес во локалната и националната економија

Кои еколошки проблеми се релевантни за планскиот документ. Опишете зошто истите се релевантни и опишете ја нивната природа и сериозност.

(Објаснете ги проблемите кои спроведувањето на планскиот документ може да ги предизвика или да доведе до нивно зголемување, проблемите кои може да го забават

неговото спроведување, како и проблеми кои спроведувањето на планскиот документ може да ги реши или намали.)

Реализацијата на планскиот документ ќе доведе до зголемена фреквенција на луѓе и сообраќај ,зголемена бучава и ќе се продуцира зголемено количество отпад.

Објаснете како планскиот документ кој е предмет на разгледување е поврзан со друг/и плански документ/и во хиерархијата на планирање. Наведете го називот на тој/тие плански документ/и и наведете ги клучните влијанија на тие плански документи врз животната средина.Определете ги разликите во клучните одлуки што се носат со предметниот плански документ и другите плански документи кои биле или ќе бидат предмет на оцена.

Урбанистичката документација е поврзана со:

- Просторниот план на РМ
 - Просторен план на НП Галичица
 - Просторен план на Охридско-Преспански регион(2010)
 - Национален акционен план за животна средина
 - Стратешки план за локален економски локален развој на Општина Охрид 2002-2012
 - Национален план за управување со отпад
 - План за управување со отпад на Општина Охрид
 - Втор Национален Еколошки Акционен План
 - ЛЕАП на Општина Охрид 2012
 - Национална стратегија за одржлив развој 2009
- Целите на сите наведени плански документи се усогласени со планот и нема разлика во клучните одлуки

Доколку потенцијалните влијанија на клучните одлуки во планскиот документ веќе биле предмет на оцена или веќе биле разгледани во други плански документи во некоја поранешна фаза, резимирајте ги главните заклучоци на таа оцена и како тие заклучоци се користени во процесот на одлучување. Опишете дали претходно спроведената оцена е направена согласно најновите сознанија за влијанијата врз животната средина со цел да може истата да се користи во процесот на усвојување на постоечкиот плански документ.

За реализација на системот за заштита на животна средина потребно е да се почитува :

- Селектирано и организирано депонирање на отпадот на депонијата Буково
- Озеленување на дворните површини
- Зачувување на амбиенталните, естетските и рекреативните потенцијали на просторот
- Изградба на современа инфраструктура
- Загадувачот е должен да ги надомести трошоците за отстранување на опасноста од загадувањето на животната средина, да ги поднесе трошоците за санација, како и да ја стави во функција животната средина како пред оштетувањето
- Доследно спроведување на планот

Доколку потенцијалните влијанија од клучната одлука во овој плански документ ќе биде оценета во некоја подоцнежна фаза на планирање на пониско ниво, наведете како ќе обезбедите влијанијата што се утврдени во оваа фаза на донесување на планскиот документ да се земат во предвид при носењето на одлуката во подоцнежната фаза (пр. се спроведува стратегиска оцена на урбанистички план во кој се предвидува изграба на објект кој подлежи на постапка на оцена на влијанието врз животната средина).

Во рамки на планскиот опфат е предвидена реализација на проект што е предвиден со Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на влијанието врз животната средина. Изготвениот извештај за СЕА ќе даде понатамошни насоки за донесување на одлуките во подоцнежната фаза.

ИЗЈАВА	Изјавуваме дека податоците дадени во овој формулар се точни, вистинити и комплетни.
Функција, име и презиме и потпис на лицето кој го носи планскиот документ во име на органот	ГРАДОНАЧАЛНИК Д-р Никола Бакрачески
Датум 9.05.2017г. Место Охрид	М.П.